

Врз основа на член 14 став 5 од Законот за инвестициски фондови (“Службен весник на РМ” бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), како и член 190 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на РМ” бр.95/05, ..... и бр.83/18), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12.09.2019 година, донесе

## **П Р А В И Л Н И К**

**за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со инвестициски фондови**

### **Член 1**

Во Правилникот за потребната документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со инвестициски фондови (“Службен весник на РМ” бр. 31/2010, 99/2014 и 182/2016)

член 4

став (1)

- точка 1, зборовите „и копија од лична карта, односно копија од пасошот (за странско физичко лице) „се бришат,,,
- точка 2 зборовите „надлежниот суд,, се заменуваат со зборовите „надлежен орган,,,
- точка 17 зборовите „надлежниот суд,, се заменуваат со зборовите „надлежен орган,,,

став (2) се менува и гласи:

*(2) Документите од став 1 точки 2, 15 и 17 од овој член, Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во документите доставени од страна на странката.*

По ставот (6) се додаваат три нови става (7), (8) и (9) кои гласат

*„(7) При поднесување на барањето, Комисијата по потреба може да побара да се изврши увид во лична карта односно важечка патна исправа на лицата кои имаат намера да стекнат квалификувано учество.*

*(8) При вршење на увидот, овластените лица кои вршат увид во лична карта односно важечка патна исправа, задолжително го пополнуваат Образецот даден во Прилог 5 (Потврда за извршен увид), кон овој Правилник.*

*(9) Во случајот од став (7), доколку лицето/лицата од став (7) не се во можност да достават лична карта односно патна исправа на увид, задолжително до Комисијата доставуваат потврда за постоење на факти (афидавит), издадена од страна на нотар односно надлежен орган.,,*

## Член 2

Во член 5

став (1)

- точка 4, зборовите „надлежниот суд,, се заменуваат со зборовите „надлежен орган,,,

став (2) се менува и гласи:

*(2) Документите од став 1 точки 2 (извод од регистрација на правното лице од регистарот кој ја одразува последната фактичка состојба), точки 4, 16, 17 и 21 од овој член, Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во документите доставени од страна на странката.*

По ставот (5) се додаваат три нови става (6), (7) и (8) кои гласат

*„(6) При поднесување на барањето, Комисијата по потреба може да побара да се изврши увид во лична карта односно важечка патна исправа на лицата основачи на правното лице, кое има намера да стекне квалификувано учество.*

*(7) При вршење на увидот, овластените лица кои вршат увид во лична карта односно важечка патна исправа, задолжително го пополнуваат Образецот даден во Прилог 5 (Потврда за извршен увид), кон овој Правилник.*

*(8) Во случајот од став (6), доколку лицето/лицата од став (6) не се во можност да достават лична карта односно патна исправа на увид, задолжително до Комисијата доставуваат потврда за постоење на факти (афидавит), издадена од страна на нотар односно надлежен орган.,,*

## Член 3

По членот 5 се додава нов член 5-а кој гласи:

*„Член 5-а*

*Лицата од член 4 и член 5 задолжително даваат изјава со која ја овластуваат Комисијата во нивно име и за нивна сметка да ги користи доставените податоци во постапката за прибавување на потребните потврди од други институции по службена должност.,,*

## Член 4

Во Прилог 2: Образец ДУФ-БП, во точка 1, подточка 1.3, 1.6 и 1,7 „се бришат,,.

## Член 5

Во Прилог 3: Образец ДУФ-И-ФЛ, по зборовите зборовите „ЕМБГ и л.к. бр./бр. на пасош и издаден/а од,, „се бришат,,.

## Член 6

По Прилог 4 се додава нов *Образец*, Прилог 5 (*Потврда за извршен увид*), кој задолжително ги содржи следните елементи „ден на вршење на увидот, лица кои го вршат увидот, име и презиме на лицето во чиј документ за лична идентификација се врши увид, државјанство (за лица странски државјани), датум на раѓање, место на раѓање, ЕМБГ, адреса на живеење (престојувалиште), број на лична карта/патна исправа, ден на издавање, орган кој ја издал и рок на важност,,.

## Член 7

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за потребната документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со инвестициски фондови .

## Член 8

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Подготвил: **Марта Трајковиќ** \_\_\_\_\_  
**Славица Илиевска** \_\_\_\_\_  
Координатор: **Јасна Смилева** \_\_\_\_\_  
Главен правен советник: **Мате Стојановски** \_\_\_\_\_  
Раководител на СС: **М-р Васко Пејков** \_\_\_\_\_  
Комисионер: **Лиле Делиџакова** \_\_\_\_\_

Број 01-818/2  
Скопје, 12.09.2019 година

Комисија за хартии од вредност  
на Република Северна Македонија  
Претседател  
Mr.Sc. Nora Aliti

**Образец, Прилог 5**

**Потврда за извршен увид**

На ден \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ година од страна на овластените лица \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_, вработени во Комисијата беше извршен увид во лична карта / патна исправа на лицето \_\_\_\_\_.

Од увидот утврдени се следните податоци

Име и презиме \_\_\_\_\_;

Државјанство (за лица странски државјани) \_\_\_\_\_;

Датум на раѓање \_\_\_\_\_;

Место на раѓање \_\_\_\_\_;

ЕМБГ \_\_\_\_\_;

Адреса на живеење/престојувалиште \_\_\_\_\_;

Број на лична карта/патна исправа \_\_\_\_\_;

Издадена на ден \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_;

Рок на важност \_\_\_\_\_.

Увидот е извршен од лицата  
лицето

Документот е донесен од

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_